

ПОКАНА за учество на собир

Почитувани,

Ве покануваме да учествувате на Деветтиот научен собир на млади македонисти – Конференција во чест на проф. Лилјана Минова-Ѓуркова, кој ќе се одржи на 12–13 мај 2016 година на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Во врска со тоа ви ги доставуваме следниве информации.

Услови за учество:

возрасна граница: 35 години;

академски степен: студенти на завршна година на студии, дипломирани, постдипломци, магистри и докторанди.

Теми:

темите треба да се однесуваат на македонскиот јазик, литература и култура во самостоен или во компаративен/контрастивен контекст на сите рамништа и од различни аспекти.

Апстракт:

апстрактот треба да содржи меѓу 150 и 200 збора на македонски или на англиски и да се достави на адресата на собирот: mmakedonisti2016@gmail.com

Работни јазици:

македонски, сите други словенски јазици, англиски. Наведете на кој јазик ќе биде вашата презентација/реферат.

Рок за поднесување:

насловот на темата и апстрактот треба да се испратат до 1 март 2016 год.

Забелешка: Одговорот за прифаќањето на темите ќе ви го доставиме во втората половина на март.

Другите информации во врска со програмата на собирот, како и за престојот во Скопје (за учесниците од странство), ќе ви ги доставиме дополнително.

Со надеж дека ќе се пријавите за учество,

Срдечни поздрави,
Организацискиот одбор
Катерина Велјановска, претседател
Искра Пановска-Димкова, член
Весна Мојсова-Чепишевска, член
Бобан Карапејовски, член
Иван Антоновски, член